

**ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје**

**КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**  
за годината завршена на 31 декември 2020 година,  
со извештај на независниот ревизор

**КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**  
**за годината завршена на 31 декември 2020 година,**  
**со извештај на независниот ревизор**

**СОДРЖИНА**

	<u>Страна</u>
<b>ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР</b>	3 - 5
<b>КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХ</b>	6
<b>КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА</b>	7
<b>КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА</b>	8
<b>КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА</b>	9
<b>КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ</b>	10
<b>БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ</b>	11 - 40
<b>Додатоци</b>	
<b>Додаток 1 - Годишен извештај за работа на Групата</b>	
<b>Додаток 2 - Консолидирана годишна сметка</b>	

## **ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР**

### **До Акционерите и Одборот на директори на ФЕРШПЕД АД Скопје**

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Групата ФЕРШПЕД АД Скопје што ги вклучуваат консолидираниот извештај за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2020 година, консолидираниот биланс на успех, консолидираниот извештај за сеопфатна добивка, консолидираниот извештај за промени во главнината, консолидираниот извештај за паричните текови за годината што заврши тогаш, прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

#### *Одговорноста на раководството за финансиските извештаи*

Раководството на ФЕРШПЕД АД Скопје е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

#### *Одговорноста на ревизорите*

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија, објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

### ***Основа за мислење со резерва***

1. Подружница во рамките на Групата нема извршено тест на обезвреднување на градежните објекти во согласност со МСС 36, Обезвреднување на средства, заклучно со 31 декември 2020 година. Врз основа на расположливата документација, ние не бевме во состојба да се увериме во потенцијалните ефекти врз вреднувањето на градежните објекти, како и за ефектот врз нето добивката и акумулираната добивка за годината што заврши на 31 декември 2020 година. Ревизијата изрази мислење со резерва за ова прашање во финансиските извештаи на Групата за 2019 година.

2. Ревизијата утврди дека на 31.12.2020 година Групата нема извршено проценка на објективната вредност на вложувањата во придружени друштва чија што сметководствена вредност изнесува 301.655 илјади денари. Индикатори за обезвреднување на вложувањата во придружени друштва постоеја и во претходната година. Ревизијата изрази мислење со резерва за неизвршена проценка на објективната вредност на вложувањата во придружени друштва и за неизвршена проценка на објективната вредност на сите вложувања расположливи за продажба некотирани на берза во финансиските извештаи на Групата за 2019 година.

### ***Мислење со резерва***

Според наше мислење, освен за можните ефекти опишани во Основа за мислење со резерва - точка 1 и точка 2, консолидираните финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Групата ФЕРШПЕД АД Скопје заклучно со 31 декември 2020 година, како и финансиската успешност и паричните текови за годината што заврши тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

### **Извештај за други правни и регулативни барања**

Раководството на Групата, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за годината што заврши на 31 декември 2020 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на ФЕРШПЕД АД Скопје за годината што заврши на 31 декември 2020 година.

Скопје, 21 април 2021 година

Овластен ревизор

Љупчо Пецев



Друштво за ревизија  
**ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА**  
ДООЕЛ Скопје

Управител

Љупчо Пецев

**ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје**

**КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХ**  
за годината завршена на 31 декември 2020 година

во илјади денари	Белешки	2020	2019
Приходи од продажба	6	3.379.102	4.053.582
Останати приходи од работење	7	50.778	40.946
Промена на вредноста на залихите на готови производи и производство во тек	8	-7.548	-137.166
Потрошени материјали и ситен инвентар	9	-37.013	-103.435
Трошоци за вработените	10	-228.625	-315.145
Амортизација	14	-64.913	-71.362
Набавна вредност на продадени стоки		-210.095	-501.424
Останати расходи од работење	11	-2.874.109	-2.924.464
<b>Добивка од работење</b>		<b>7.577</b>	<b>41.532</b>
Финансиски приходи	12	6.849	17.708
Финансиски трошоци	12	-4.270	-14.166
<b>Добивка пред оданочување</b>		<b>10.156</b>	<b>45.074</b>
Данок на добивка		-9.579	-16.801
<b>Добивка по оданочување</b>		<b>577</b>	<b>28.273</b>
Добивка / загуба по оданочување што припаѓа на:			
Сопствениците (имателите на акции) на матичното друштво		6.985	17.731
Неконтролирачко учество	23	-6.408	10.542
		<u>577</u>	<u>28.273</u>
<b>Основна заработувачка по акција (во денари)</b>	13	<b>428</b>	<b>1.088</b>

Одборот на директори на ФЕРШПЕД АД Скопје ги усвои консолидираните финансиски извештаи на 23 март 2021 година и ги предложи на Собранието на акционери за одобрување

**Генерален директор**

**Иван Петровски**



Белешките содржани од страна 11 до 40 се составен дел на овие финансиски извештаи

**ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје**

**КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА  
за годината завршена на 31 декември 2020 година**

во илјади денари	Белешки	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Добивка по оданочување		577	28.273
<b>Останата сеопфатна добивка / загуба</b>			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања расположливи за продажба		-100	33
Ревалоризација на недвижности, постројки и опрема		<u>6.663</u>	<u>-</u>
<b>Вкупно останата сеопфатна добивка / загуба</b>		<b>6.563</b>	<b>33</b>
<b>ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА</b>		<b>7.140</b>	<b>28.306</b>
Вкупна сеопфатна добивка / загуба што припаѓа на:			
Сопствениците (имателите на акции) на матичното друштво		13.548	17.764
Неконтролирачко учество	22	<u>-6.408</u>	<u>10.542</u>
		<u>7.140</u>	<u>28.306</u>

Белешките содржани од страна 11 до 40 се составен  
дел на овие финансиски извештаи

**ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје**

**КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА**  
за годината завршена на 31 декември 2020 година

во илјади денари	Белешки	2020	2019
<b>СРЕДСТВА</b>			
<b>Нетековни средства</b>			
Нематеријални средства	14	623	4.986
Недвижности, постројки и опрема	14	1.725.786	1.701.963
Аванси за материјални средства		5.606	9.214
Вложувања во подружници и придружени друштва	15	301.655	301.655
Вложувања расположливи за продажба	16	93.012	181.786
Останати долгорочни средства	17	1.914	7.008
<b>Вкупно</b>		<b>2.128.596</b>	<b>2.206.612</b>
<b>Тековни средства</b>			
Залихи	18	15.087	27.644
Побарувања од купувачи	19	209.481	346.068
Останати краткорочни побарувања	20	29.519	14.198
Побарувања за краткорочни позајмици и депозити	21	12.310	112.043
Парични средства	22	142.038	135.177
<b>Вкупно</b>		<b>408.435</b>	<b>635.130</b>
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>		<b>2.537.031</b>	<b>2.841.742</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>			
		0	
<b>Капитал и резерви</b>			
Акционерски капитал		677.426	677.426
Сопствени акции		-431.248	-431.248
Законски резерви		291.887	291.887
Ревалоризациони и останати резерви		591.442	584.879
Акумулирана добивка		766.282	847.696
<b>Вкупно капитал и резерви што припаѓаат на сопствениците на матичното друштво</b>		<b>1.895.789</b>	<b>1.970.640</b>
Неконтролирачко учество	23	246.788	257.513
<b>Вкупно</b>		<b>2.142.577</b>	<b>2.228.153</b>
<b>Нетековни обврски</b>			
Обврски по долгорочни кредити	24	38.005	78.600
Останати долгорочни обврски	25	2.084	2.138
<b>Вкупно</b>		<b>40.089</b>	<b>80.738</b>
<b>Тековни обврски</b>			
Обврски спрема добавувачи	26	207.231	292.287
Останати краткорочни обврски	27	118.532	121.440
Краткорочни финансиски обврски	28	28.602	119.124
<b>Вкупно</b>		<b>354.365</b>	<b>532.851</b>
<b>Вкупно обврски</b>		<b>394.454</b>	<b>613.589</b>
<b>ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>		<b>2.537.031</b>	<b>2.841.742</b>

Белешките содржани од страна 11 до 40 се составен дел на овие финансиски извештаи



**ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје**

**КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА  
за годината завршена на 31 декември 2020 година**

**2020 година**

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопствени акции	Законски резерви	Ревалориз. и останати резерви	Нераспред. добивка	Вкупно
<b>Состојба 01.01.2020 година</b>	<b>677.426</b>	<b>-431.248</b>	<b>291.887</b>	<b>584.879</b>	<b>847.696</b>	<b>1.970.640</b>
<b>Сеопфатна добивка</b>						
Добивка за годината	-	-	-	-	6.985	<b>6.985</b>
Друга сеопфатна добивка	-	-	-	6.563	-	<b>6.563</b>
<b>Вкупна сеопфатна добивка</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.563</b>	<b>6.985</b>	<b>13.548</b>
Ефект од консолидациони промени во подружниците и од присојединување на подружници	-	-	-	-	-56.793	<b>-56.793</b>
<b>Трансакции со сопствениците</b>						
Отпис на позајмици од минати години	-	-	-	-	-6.991	<b>-6.991</b>
Ефект од вклучување на нова подружница во консолидација	-	-	-	-	-	<b>0</b>
Распределено за награди по одлука на акционер. собр.	-	-	-	-	-15.648	<b>-15.648</b>
Распределено за дивиденди по одлука на Собранието на акционери	-	-	-	-	-8.967	<b>-8.967</b>
<b>Состојба 31.12.2020 година</b>	<b>677.426</b>	<b>-431.248</b>	<b>291.887</b>	<b>591.442</b>	<b>766.282</b>	<b>1.895.789</b>

**2019 година**

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопствени акции	Законски резерви	Ревалориз. и останати резерви	Нераспред. добивка	Вкупно
<b>Состојба 01.01.2019 година</b>	<b>677.426</b>	<b>-431.248</b>	<b>291.887</b>	<b>584.846</b>	<b>1.831.571</b>	<b>2.954.482</b>
<b>Сеопфатна добивка</b>						
Добивка за годината	-	-	-	-	17.731	<b>17.731</b>
Друга сеопфатна добивка	-	-	-	33	-	<b>33</b>
<b>Вкупна сеопфатна добивка</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33</b>	<b>17.731</b>	<b>17.764</b>
Ефект од консолидациони промени во подружниците	-	-	-	-	31	<b>31</b>
<b>Трансакции со сопствениците</b>						
Отписи на вложув. расположл. за продажба, на позајмици од минати години и на залихи на готови производи	-	-	-	-	-931.907	<b>-931.907</b>
Ефект од вклучување на нова подружница во консолидација	-	-	-	-	-30.462	<b>-30.462</b>
Распределено за награди по одлука на акционер. собр.	-	-	-	-	-10.159	<b>-10.159</b>
Распределено за дивиденди по одлука на Собранието на акционери	-	-	-	-	-29.109	<b>-29.109</b>
<b>Состојба 31.12.2019 година</b>	<b>677.426</b>	<b>-431.248</b>	<b>291.887</b>	<b>584.879</b>	<b>847.696</b>	<b>1.970.640</b>

Белешките содржани од страна 11 до 40 се составен дел на овие финансиски извештаи

**ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје**

**КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ**  
за годината завршена на 31 декември 2020 година

во илјади денари	2020	2019
<b>А. Парични текови од деловни активности</b>		
Добивка по оданочување	577	28.273
Амортизација на недвижности, опрема и нематеријални средства	64.913	71.362
Добивка / загуба од продажба и расходување и вредносно усогласување на недвижности, опрема и нематер. средства	332	-13.373
Добивка / загуба од продажба на вложувања расположливи за прод.	-840	-9
Ефект од присоединети и/или исклучени подружници	-	140
Вредносно усогласување на долгорочни побарувања	500	-
Залихи	12.557	172.134
Побарувања од купувачи	136.587	13.233
Останати краткорочни побарувања	-15.321	22.864
Обврски спрема добавувачи	-85.056	-40.100
Останати краткорочни обврски	-11.430	33.937
<b>Нето парични текови од деловни активности</b>	<b>102.819</b>	<b>288.461</b>
<b>Б. Парични текови од инвестициони активности</b>		
Набавки на основни средства	-203.231	-53.665
Набавки на нематеријални средства	-150	-528
Аванси за материјални средства	3.608	-8.595
Прилив од продадени недвижности, опрема и нематер. средства	134.637	174.493
Прилив од останати долгорочни средства	4.594	121
Прилив од краткорочни финансиски средства	92.742	1.470
Парични средства на ново консолидирана подружница на почеток на годината	-	327
Ефект од присоединета подружница	27.037	-
Прилив / одлив од вложувања расположливи за продажба	446	-25.036
<b>Нето парични текови од инвестициони активности</b>	<b>59.683</b>	<b>88.587</b>
<b>В. Парични текови од финансиски активности</b>		
Одлив од долгорочни обврски	-40.649	-213.119
Одлив од краткорочни финансиски обврски	-90.522	-82.645
Откупени сопствени акции	-	-155
Исплатени награди	-15.648	-11.947
Исплатени дивиденди	-8.822	-28.621
<b>Нето парични текови од финансиски активности</b>	<b>-155.641</b>	<b>-336.487</b>
<b>ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>	<b>6.861</b>	<b>40.561</b>
<b>Парични средства на почетокот на годината</b>	<b>135.177</b>	<b>94.616</b>
<b>Парични средства на крајот на годината</b>	<b>142.038</b>	<b>135.177</b>

Белешките содржани од страна 11 до 40 се составен дел на овие финансиски извештаи

## ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје

### БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

#### 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ГРУПАТА ФЕРШПЕД

1.1. Акционерското друштво за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта ФЕРШПЕД Скопје основано е и работи во Република Северна Македонија. Скратениот назив на Друштвото гласи: ФЕРШПЕД АД Скопје.

Основни дејности што ги обавува ФЕРШПЕД АД Скопје се: шпедиција, угостителство, јавни и царински складишта и трговија со мешовити стоки.

1.2. Акционерската главнина на ФЕРШПЕД АД Скопје се состои од 18.113 обични акции. Номиналната вредност на една акција изнесува 37.400 денари.

Акционери со учество од и над 5% во издадените акции на ФЕРШПЕД АД Скопје на 31.12.2020 година се: Макошпед АД Скопје 19,65% (12,90% на 31.12.2019 година); Драган Наков 11,83% (11,83% на 31.12.2019 година), Сашо Наков 11,04% (11,04% на 31.12.2019 година) и Европа АД Скопје 8,36% (8,17% на 31.12.2019 година).

На 31.12.2020 година ФЕРШПЕД АД Скопје има откупено 1.810 обични акции или 9,993% од акционерската главнина (1.810 обични акции на 31.12.2019 година или 9,993% од акционерската главнина).

1.3. Седиштето на Друштвото е на ул. Македонија бр. 11а, Скопје.

1.4. Групата ФЕРШПЕД АД Скопје, покрај матичното друштво, ја сочинуваат повеќе друштва во мнозинска сопственост, и тоа:

<b>процент на учество на ФЕРШПЕД АД Скопје</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
СКОВИН АД Скопје	95,198%	96,693%
ЛОТАРИЈА на МАКЕДОНИЈА АД Скопје	57,930%	57,930%
ХОТЕЛИ-МЕТРОПОЛ АД Охрид	73,503%	73,503%
ФЕРШПЕД БРОКЕР АД Скопје	99,981%	99,981%
ФЕРШПЕД ТРАНС ДООЕЛ Скопје	-	100%
ЕУРОТРАДИНГ ДООЕЛ Солун	100%	100%
ФЕРАГЕНТ ДОО Бар	100%	100%
ФЕРТРАДЕ ДОО Белград	100%	100%

Во текот на 2019 година ФЕРШПЕД АД Скопје преку ЛОТАРИЈА на МАКЕДОНИЈА АД Скопје се стекна со учество од 99,666% во МЕПКОМ ДОО Скопје.

## ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје

### БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

- ЛОТАРИЈА на МАКЕДОНИЈА се бави со издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп и со продажба на трговски стоки.
- ХОТЕЛИ-МЕТРОПОЛ АД Охрид се бави со хотелиерство и угостителство.
- ФЕРШПЕД БРОКЕР АД Скопје се бави со тргување со хартии од вредност во свое име, како и во име и за сметка на своите клиенти.
- ЕУРОТРАДИНГ ДООЕЛ Солун е регистриран за дејности на други агенции за транспорт;
- ФЕРАГЕНТ ДОО Бар е регистриран за извршување на останати придружни дејности во сообраќајот;
- ФЕРТРАДЕ ДОО Белград е регистриран за извршување на останати придружни дејности во сообраќајот;
- МЕПКОМ ДОО Скопје е регистриран за извршување на друга трговија на мало во неспецијализирани продавници.
- СКОВИН АД Скопје произведуваше наливно и флаширано вино, како и грозје.
- ФЕРШПЕД ТРАНС ДООЕЛ Скопје извршуваше дејност на товарен патен транспорт.

Поради неможност СКОВИН АД Скопје да остварува позитивни финансиски резултати, како и поради остварените акумулирани загуби матичното друштво ФЕРШПЕД АД Скопје во 2019 година одлучи да не продолжи со финансиска поддршка неопходна да се обезбеди континуитет во работењето на СКОВИН АД Скопје. На 31.12.2020 година во Сковин нема вработени лица на неопределено работно време.

На почетокот на 2020 година извршено е припојување на ФЕРШПЕД ТРАНС ДООЕЛ Скопје кон матичното друштво ФЕРШПЕД АД Скопје.

1.6. Бројот на вработени во Групата ФЕРШПЕД АД Скопје на 31 декември е прикажан во табелата што следи:

Број на вработени на 31 декември	2020	2019
ФЕРШПЕД АД Скопје	297	332
СКОВИН АД Скопје	2	6
ЛОТАРИЈА на МАКЕДОНИЈА АД Скопје	6	7
ХОТЕЛИ-МЕТРОПОЛ АД Охрид	132	150
ФЕРШПЕД ТРАНС ДООЕЛ Скопје	-	-
ФЕРШПЕД БРОКЕР АД Скопје	2	2
ЕУРОТРАДИНГ ДООЕЛ Солун	4	4
ФЕРАГЕНТ ДОО Бар	1	1
ФЕРТРАДЕ ДОО Белград	1	1
МЕПКОМ ДОО Скопје	-	-
<b>ВКУПНО ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје</b>	<b>445</b>	<b>503</b>

## **ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје**

### **БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

## **2. ОСНОВИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

### **2.1. Прописи**

Финансиските извештаи на Групата ФЕРШПЕД АД Скопје се подготвени во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Сметководствени стандарди прифатени во Република Северна Македонија се Меѓународните стандарди за финансиско известување што се објавени во Правилникот за водење на сметководство во Службен весник на Република Македонија број 159 од 29 декември 2009 година, а применливи се од 01 јануари 2010 година.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено. Таму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршеното прикажување во тековната година.

### **2.2. Основни сметководствени методи**

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност, како и врз основа на објективна (пазарна) вредност за вложувањата наменети за тргување и вложувањата расположливи за продажба за друштвата кои котираат на Берза.

### **2.3. Континуитет во работењето**

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Групата ќе продолжи да работи во догледна иднина.

### **2.4. Принципи за консолидација**

Консолидираните финансиски извештаи на Групата ФЕРШПЕД АД Скопје се презентирани како да сочинуваат едно друштво. Групата ФЕРШПЕД АД Скопје го опфаќа матичното друштво ФЕРШПЕД АД Скопје, како и неговите друштва во мнозинска сопственост (подружници) СКОВИН АД Скопје, ЛОТАРИЈА на МАКЕДОНИЈА АД Скопје, ХОТЕЛИ-МЕТРОПОЛ АД Охрид, ФЕРШПЕД БРОКЕР АД Скопје, ЕУРОТРАДИНГ ДООЕЛ Солун, ФЕРАГЕНТ ДОО Бар, ФЕРТРАДЕ ДОО Белград и МЕПКОМ ДОО Скопје.

Друштвата во мнозинска сопственост се правни лица под контрола на матичното друштво. Контролата претставува моќ да се управува со финансиските и оперативните политики на друго друштво од страна на матичното друштво.

## **ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје**

### **БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

Вложувањето на Матичното друштво во друштвата во мнозинска сопственост, како и уделот на Матичното друштво во главнината на друштвата во мнозинска сопственост сразмерно на вложувањето се елиминирани при консолидацијата. При консолидацијата, во извештајот за финансиска состојба, се исклучени и меѓусебните долгорочни и краткорочни побарувања и обврски и финансиските вложувања и обврски. Делот на капиталот што им припаѓа на останатите акционери во акционерскиот капитал и основната главнина на друштвата во мнозинска сопственост на ФЕРШПЕД АД Скопје се прикажани како неконтролирачко (малцинско) учество.

Во консолидираниот биланс на успех извршени се елиминации на меѓусебно остварените приходи и расходи, како и на приходите по основ на дивиденди исплатени од подружниците спрема матичното Друштво. Учеството на малцинските акционери во добивката на Групата е презентирано одделно од добивката на Групата.

#### **2.5. Користење на сметководствени проценки и расудувања**

При подготвувањето на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

### **3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ**

Основните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи се прикажани во понатамошниот текст. Сметководствените политики се конзистентно применети во текот на презентираниите периоди.

#### **3.1. Политика на евидентирање на приходите**

Приходите од продажба на производи, стоки и услуги се мерат според објективната вредност на надоместокот кој е примен или се побарува. Приходите од продажба на производи и трговски стоки се признаваат во моментот на нивната испорака и прифаќање од страна на купувачите. Приходите од продажба на услуги се признаваат во моментот на извршување на услугите имајќи го во предвид степенот на завршеност на услугата.

## **ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје**

### **БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

#### **3.2. Приходи од камати**

Каматите настанати по основ на побарувања од деловните односи и пласмани се искажуваат како приходи од камати во рамките на финансиските приходи. Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

#### **3.3. Расходи за камати**

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловните односи се искажуваат како расходи за камати во рамките на финансиските расходи. Расходите за камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

#### **3.4. Приходи по основ на вложувања расположливи за продажба**

Приходите по основ на вложувањата расположливи за продажба се искажуваат во билансот на успехот како приходи во рамките на финансиските приходи. Тие се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за нивно примање.

#### **3.5. Тековно и инвестиционо одржување**

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на недвижностите, постројките и опремата се евидентираат на товар на расходите на работење во пресметковниот период кога ќе настанат.

Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на основните средства се книжат како зголемување на вредноста на основните средства.

#### **3.6. Недвижности, постројки и опрема**

Набавките на недвижностите, постројките и опремата во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на недвижностите, постројките и опремата се состои од фактурната вредност, зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Во согласност со прописите кои порано се применуваа недвижностите, постројките и опремата се ревалоризирани на крајот на годината. Ревалоризацијата се вршеше на набавната или претходно ревалоризираната вредност и на исправката на вредноста со примена на официјални коефициенти за ревалоризација. Нето ефектот од ревалоризацијата е евидентиран како ревалоризациона резерва. Последна ревалоризација Групата изврши во 2003 година.

Недвижностите, постројките и опремата се поделени во групи, односно подгрупи по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот целосен отпис.

## ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје

### БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Позитивната разлика настаната при продажба на недвижностите, постројките и опремата се книжи како добивка во рамките на останатите приходи од работење, а негативната разлика се книжи како загуба во рамките на останатите расходи од работење. Неотпишаната вредност на расходуваните недвижности, постројки и опрема се книжи на товар на останатите расходи од работење.

#### 3.7. Амортизација

Набавната вредност на недвижностите, постројките и опремата се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба.

Стапките што се применуваат за амортизација на недвижностите, постројките и опремата што ги поседува Групата ФЕРШПЕД АД Скопје се како што следи:

Градежни објекти	1 - 10%
Производна опрема	7 - 10%
Патнички моторни возила, возила на моторен погон и приклучни уреди	16,5 - 25 %
Компјутерска опрема и телекомуникациска опрема	16,5 - 25%
Мебел, деловен инвентар, опрема за затоплување, вентилација и за одржување на канцелариски и други простории, канцелариски и друг мебел, како и друга опрема за вршење на канцелариски работи	20%
Останата неспомнатата опрема	10%
Повеќегодишни лозови насади	5%
Нематеријални средства	15 - 20%

Амортизација не се пресметува за ставките: земјиште, инвестиции во тек и уметнички слики.

#### 3.8. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивната продажба на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поединечните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.



**БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

**3.9. Вложувања расположливи за продажба**

Вложувањата расположливи за продажба во билансот на состојба се класифицираат во рамките на долгорочните средства. Почетните вложувања се евидентираат по набавна вредност, вклучувајќи ги сите трансакциони трошоци. Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена од пазарната цена на истите на датумот на билансот на состојба. Промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се евидентира во рамките на капиталот на позицијата останати резерви. Кога намалувањето на објективната вредност на финансиско средство расположливо за продажба е признаено во останатата сеопфатна добивка и постои објективен доказ дека средството е безвредното, акумулираната загуба која е признаена во останатата сеопфатна добивка се рекласификува во добивката или загубата во годината. Значително или продолжено намалување на објективната вредност на вложување во сопственички инструмент под неговата набавна вредност е објективен доказ за обезвреднување. Вложувањата расположливи за продажба за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност, намалени за евентуално нивно обезвреднување поради стечај, ликвидација или други релевантни индикатори.

Во моментот на продажба на вложувањата расположливи за продажба, акумулираниот износ во капиталот што произлегува од промена на вредноста се евидентира во билансот на успех.

**3.10. Залихи**

Залихите се искажуваат според пониската од набавната или цената на чинење и нето реализационата вредност. Набавната вредност на залихите ги вклучува сите трошоци за нивна набавка и другите трошоци направени залихите да се доведат до нивната сегашна состојба. Цената на чинење ги опфаќа директните трошоци за суровини и материјали, трошоците за плати на производните работници и производните општи трошоци. Нето реализациона вредност е проценетата продажна цена во редовниот тек на работење намалена за проценетите трошоци неопходни да се изврши продажбата.

**3.11. Побарувања од купувачи**

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања за испорачаните производи, стоки и услуги, намалени за исправката на вредност за ненаплатливите побарувања. Исправка на вредноста на побарувањата од купувачи се врши кога постојат објективни докази дека побарувањето не може да се наплати. Индикатори кои се користат при проценката на наплатливоста на побарувањата од купувачи се: инсолвентност на купувачите, значително доцнење на наплатата, како и стечај или ликвидација на купувачите. Последователната наплата на претходно отпишаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

**БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

**3.12. Вложувања во хартии од вредност за тргување**

Вложувањата во хартии од вредност за тргување се класифицираат во рамките на тековните средства во билансот на состојба. Почетните вложувања се евидентираат по набавна вредност, вклучувајќи ги сите трансакциони трошоци. Последователно, вложувањата за тргување се мерат според објективната вредност определена од пазарната цена на истите на датумот на билансот на состојбата. Промената на објективната вредност на вложувањата за тргување се признаваат во билансот на успех во рамките на останатите оперативни приходи, односно расходи.

**3.13. Парични средства**

Паричните средства се состојат од парични средства на жиро сметки во банките, девизни сметки во банките, денарска и девизна благајна, депозити во банки со рок на доспевање пократок од 90 дена и други парични средства.

**3.14. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики**

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се искажуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Северна Македонија на денот на извештајот за финансиската состојба.

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во билансот на успех како дел од финансиските приходи, односно од финансиските расходи.

**3.15. Капитал, сопствени акции, резерви и акумулирана добивка**

**Акционерски капитал**

Акционерскиот капитал се состои од обични акции. Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

**Откупени сопствени акции**

Акциите кои се издадени од матичното друштво и кои се купени од истото се евидентираат како сопствени (резервски) акции. Тие се признаваат по нивната набавна вредност во која се вклучени и трансакционите трошоци, а се прикажуваат како намалување на капиталот на Групата.

**Законски резерви**

Законските резерви ги сочинуваат резервите формирани со распределба на дел од нето добивката на Друштвото. Овие резерви можат да бидат употребени за покривање на искажана загуба во работењето на Друштвото.

## **ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје**

### **БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

#### **Ревалоризациона резерва**

Ревалоризационата резерва произлегува од ревалоризацијата на недвижностите, постројките и опремата пред 1 јануари 2005 година, датумот на премин кон новите сметководствени стандарди. Ефектот на ревалоризацијата се внесуваше во ревалоризационата резерва. Оваа резерва не е на располагање на акционерите.

#### **Акумулирана добивка**

Акумулираната добивка ги вклучува нераспределената добивка од претходните години, како и добивката по оданочување од тековната година.

#### **3.16. Обврски спрема добавувачи**

Обврските спрема добавувачите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

#### **3.17. Обврски по кредити**

Обврските по кредити се состојат од обврски по долгорочни и краткорочни кредити. Делот од долгорочните кредити што доспева за наплата во рок од 12 месеци од денот на билансот на состојбата се рекласифицира во рамките на тековните обврски.

#### **3.18. Данок на добивка**

Согласно измените во даночната регулатива, основа за пресметување на данок на добивка од 2014 година е добивката пред оданочување пресметана според сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, зголемена за непризнаените расходи за даночни цели и намалена за пропишаните даночни ослободувања.

Во периодот 2009 - 2013 година основа за пресметка на данокот на добивка беа повеќе видови расходи кои не се признаваа за целите на оданочувањето, тн. даночно непризнаени расходи. Данок на добивка се плаќаше и се плаќа и при исплатата на дивиденди од добивките остварени во финансиските извештаи за 2009 - 2013 година.

Стапката на данокот на добивка во Република Северна Македонија изнесува 10% (10% и во 2019 година).

## **ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје**

### **БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

#### **3.19. Користи за вработените**

##### **Придонеси за вработените**

Групата во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основица за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Групата плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

##### **Обврски при пензионирање**

Групата, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат им исплаќа надомест во износ на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирањето. Групата нема направено резервирање за ова право на вработените затоа што износот е нематеријален за финансиските извештаи.

#### **3.20. Резервирања**

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Групата има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат со цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

#### **3.21. Незвесни обврски и неизвесни средства**

Незвесни обврски се можни обврски што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Групата. Незвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

Незвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Групата. Незвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

## **ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје**

### **БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

#### **4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК**

Во своето работење Групата е изложена на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените), кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Управниот одбор. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

##### **4.1. Пазарен ризик**

###### **Ризик од промени на девизниот курс**

Групата ФЕРШПЕД АД Скопје во своето работење стапува во меѓународни трансакции заради продажби и набавки на производи, стоки и услуги. Овие трансакции се искажани во странски валути. Групата користи и долгорочни кредити деноминирани во странска валута.

Групата не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик, бидејќи вакви инструменти не се во примена во Република Северна Македонија. Поради тоа, Групата е изложена на ризик поврзан со можните флукуации на курсевите на странските валути.

###### **Ризик од промени на цените**

Групата ФЕРШПЕД АД Скопје е изложена на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба затоа што овој вид на ризик е надвор од контрола на Групата.

##### **4.2. Кредитен ризик**

Групата е изложена на кредитен ризик во случај купувачите на нејзините производи да не можат да ги извршат своите обврски спрема Групата.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од поголем број купувачи со умерени салда, што претставува спроведување на политиката на дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

##### **4.3. Ризик од промени на каматните стапки**

Групата е изложена на ризик од промени на каматните стапки кога користи кредити и кога има депонирани средства во банки. Обврските по кредити вообичаено се отплатуваат по променливи каматни стапки. Депозитите вложени во банки исто така се подложни на промени на каматните стапки зависни од движењата на финансиските пазари. Ова ја изложува Групата на можен ризик од промени на каматните стапки.

## **ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје**

### **БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

Групата ФЕРШПЕД АД Скопје нема посебна политика за намалување на каматниот ризик и истиот го регулира преку директни преговори со банките.

#### **4.4. Ризик од неликвидност**

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Групата нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Групата нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

#### **4.5. Ризик од финансирање**

Групата го следи ризикот од финансирање преку показателот за задолженост. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските се пресметуваат како разлика помеѓу вкупните кредити (краткорочни и долгорочни) и паричните средства.

Одборот на директори на ФЕРШПЕД АД Скопје врши редовно следење на кредитната задолженост на Групата.

#### **4.6. Даночен ризик**

Македонската даночна регулатива е подложна на промени и различни толкувања. Даночните власти во Република Северна Македонија можат во период од 5 години од датумот на поднесениот даночен извештај да извршат контрола и да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Раководството на Групата нема сознанија за околности кои би можеле да доведат до значајни материјални даночни обврски, освен оние што се евидентирани во финансиските извештаи на Групата.

## ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје

### БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

#### 5. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

##### 5.1. Ризик од финансирање

Ризикот од финансирање прикажан преку показателот на кредитната задолженост е како што следи:

во илјади денари	2020	2019
Обврски по кредити и позајмици	68.691	197.724
Парични средства	-142.038	-135.177
Нето обврски по кредити и позајмици	-73.347	62.547
Капитал и резерви	2.142.577	2.228.153
<b>% на кредитна задолженост</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,81%</b>

Групата ФЕРШПЕД на 31.12.2020 не е нето кредитно задолжена поради тоа што паричните средства се значително поголеми од износот на обврски по кредити и позајмици.

##### 5.2. Ризик од промена на девизните курсеви

Групата влегува во трансакции во странска валута кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари. Поради тоа, Групата е изложена на ризик од промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани во денари на 31 декември 2020 и 2019 година по валути е како што следи:

во илјади денари	Средства		Обврски	
	2020	2019	2020	2019
ЕУР	56.201	151.943	122.510	191.084
УСД	763	2.701	461	516
	<b>56.964</b>	<b>154.644</b>	<b>122.971</b>	<b>191.600</b>

## ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје

### БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

#### Сензитивна анализа

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на македонскиот денар за 10% во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	Зголемување 10%		Намалување 10%	
	2020	2019	2020	2019
ЕУР	-6.631	-3.914	6.631	3.914
УСД	30	219	-30	-219
	<b>-6.601</b>	<b>-3.696</b>	<b>6.601</b>	<b>3.696</b>

#### 5.3. Ризик од промена на каматните стапки

Групата се изложува на ризик од промена на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годината е како што следи:



**ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје**

**БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

во илјади денари	2020	2019
<b>Финансиски средства</b>		
<b>Некаматоносни</b>		
Парични средства	142.038	135.177
Побарувања од купувачи	209.481	346.068
Останати побарувања	23.955	10.678
Побарувања за дадени позајмици	7.542	14.027
Долгорочни финансиски средства	55	5.155
Вложувања во подружници, придружени друштва и расположливи за продажба	394.667	483.441
	<b>777.738</b>	<b>994.546</b>
<b>Каматоносни со фиксна камата</b>		
Парични средства	-	-
Побарувања за дадени позајмици	-	-
Депозити во банки	-	93.250
	-	<b>93.250</b>
<b>Каматоносни со променлива камата</b>		
Парични средства	-	-
Побарувања за дадени позајмици	-	-
Депозити во банки	4.768	4.766
	<b>4.768</b>	<b>4.766</b>
	<b>782.506</b>	<b>1.092.562</b>
<b>Финансиски обврски</b>		
<b>Некаматоносни</b>		
Обврски спрема добавувачи	207.231	292.287
Обврски за позајмици	7.620	-
Останати тековни и долгорочни обврски	58.681	81.544
	<b>273.532</b>	<b>373.831</b>
<b>Каматоносни со променлива камата</b>		
Обврски по кредити	5.690	100.822
	<b>5.690</b>	<b>100.822</b>
<b>Каматоносни со фиксна камата</b>		
Обврски по кредити	53.297	96.902
	<b>53.297</b>	<b>96.902</b>
	<b>332.519</b>	<b>571.555</b>

## ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје

### БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за еден процентен поен на каматните стапки на дадените депозити и неотплатените кредити. Анализата е направена на салдата на депозити и неотплатени кредити на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	зголемување		намалување	
	2020	2019	2020	2019
Дадени депозити и кредити	48	48	-48	-48
Земени кредити	-57	-1.008	57	1.008
	<b>-9</b>	<b>-961</b>	<b>9</b>	<b>961</b>

#### 5.4. Ризик од ликвидност

Следната табела дава приказ на роковите за плаќање на финансиските обврски на Групата со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година:

##### 31.12.2020 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Обврски за кредити и позајмици	10.994	5.389	12.219	38.005	<b>66.607</b>
Обврски спрема добавувачи	207.231	-	-	-	<b>207.231</b>
Останати краткорочни и долгорочни обврски	56.597	-	-	2.084	<b>58.681</b>
	<b>274.822</b>	<b>5.389</b>	<b>12.219</b>	<b>40.089</b>	<b>332.519</b>

##### 31.12.2019 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Обврски за кредити и позајмици	9.817	64.773	44.534	78.600	<b>197.724</b>
Обврски спрема добавувачи	292.287	-	-	-	<b>292.287</b>
Останати краткорочни и долгорочни обврски	79.406	-	-	2.138	<b>81.544</b>
	<b>381.510</b>	<b>64.773</b>	<b>44.534</b>	<b>80.738</b>	<b>571.555</b>

## ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје

### БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Следната табела дава приказ на старосната структура на финансиските средства на Групата со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година:

**31.12.2020 година**

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Парични средства и депозити	142.038	-	-	-	<b>142.038</b>
Побарувања од купувачи	165.982	5.122	3.048	35.329	<b>209.481</b>
Останати краткор. побарув.	20.607	396	268	2.684	<b>23.955</b>
Останати долгор. побарув.	-	-	-	55	<b>55</b>
Побарувања за позајмици	2.888	-	-	4.654	<b>7.542</b>
Депозити во банки	4.768	-	-	-	<b>4.768</b>
Вложувања во подружници, придружени друштва и расположливи за продажба	-	-	-	394.667	<b>394.667</b>
	<b>336.283</b>	<b>5.518</b>	<b>3.316</b>	<b>437.389</b>	<b>782.506</b>

**31.12.2019 година**

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Парични средства и депозити	135.177	-	-	-	<b>135.177</b>
Побарувања од купувачи	273.703	24.590	14.589	33.186	<b>346.068</b>
Останати краткор. побарув.	7.189	269	95	3.125	<b>10.678</b>
Останати долгор. побарув.	-	-	-	5.155	<b>5.155</b>
Побарувања за позајмици	61	106	274	13.586	<b>14.027</b>
Депозити во банки	98.016	-	-	-	<b>98.016</b>
Вложувања во подружници, придружени друштва и расположливи за продажба	-	-	-	483.441	<b>483.441</b>
	<b>514.146</b>	<b>24.965</b>	<b>14.958</b>	<b>538.493</b>	<b>1.092.562</b>

## 6. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	2020	2019
Приходи од продажба на домашен пазар	3.202.654	3.738.315
Приходи од продажба на странски пазар	176.448	315.267
<b>Вкупно</b>	<b>3.379.102</b>	<b>4.053.582</b>

## ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје

### БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

#### 7. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ

во илјади денари	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Приходи од отпис на обврски	10.444	1.398
Приходи од вишоци	1.256	2.245
Приходи од наплатени отпишани побарувања	532	2.770
Приходи од субвенции и државна финансиска поддршка	16.301	22
Добивка од продажба на недвижности и опрема	13.713	27.656
Приходи од надомест на штети	3.845	2.746
Останато	<u>4.687</u>	<u>4.109</u>
<b>Вкупно</b>	<b><u>50.778</u></b>	<b><u>40.946</u></b>

#### 8. ПРОМЕНА НА ВРЕДНОСТА НА ЗАЛИХИТЕ НА ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ И ПРОИЗВОДСТВО ВО ТЕК

во илјади денари	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Состојба на почетокот на годината	7.621	515.909
Состојба на крајот на годината (без ефект од кусоци и вишоци и прекнижувања)	<u>73</u>	<u>378.743</u>
<b>Промена на вредноста на залихите</b>	<b><u>-7.548</u></b>	<b><u>-137.166</u></b>

#### 9. ТРОШОЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

во илјади денари	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Потрошени суровини и материјали	34.391	98.943
Потрошени резервни делови и ситен инвентар	<u>2.622</u>	<u>4.492</u>
<b>Вкупно</b>	<b><u>37.013</u></b>	<b><u>103.435</u></b>

#### 10. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

во илјади денари	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Бруто плати	219.369	302.594
Други надометоци за вработените	<u>9.256</u>	<u>12.551</u>
<b>Вкупно</b>	<b><u>228.625</u></b>	<b><u>315.145</u></b>

**ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје**

**БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

**11. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ**

<b>во илјади денари</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Енергија	29.464	50.989
Транспортни трошоци	667.115	763.362
Услуги за одржување и заштита	10.175	16.877
Трошоци за царина	2.060.091	1.924.258
Закупнина	3.340	8.086
Трошоци за вода и смет	10.069	12.311
Даноци и други давачки независни од финансискиот резултат	6.718	8.066
Трошоци за договор за дело	4.886	5.073
Премии за осигурување	2.719	4.148
Трошоци за репрезентација, реклама и спонзорства	11.621	14.320
Вредносно усогласување на побарувања од купувачи и останати краткорочни побарувања	7.736	24.197
Вредносно усогласување на краткор. финансиски влож.	-	-
Банкарски услуги	6.822	9.358
Загуба /неотпишана вредност на продадени, расходувани и вредносно усоглас. основни средства	14.045	14.283
Трошоци и надоместоци за органите на управување	8.199	7.314
Трошоци за вработени преку агенција за вработување	2.382	6.180
Трошоци за информатичко софтверски услуги	5.120	4.996
Судски, адвокатски и нотарски трошоци	2.443	1.559
Расходи за провизии и попусти	4.282	4.631
Расходи за кусоци, кало, растур	72	9.977
Останати оперативни расходи	16.810	34.479
<b>Вкупно</b>	<b>2.874.109</b>	<b>2.924.464</b>

## ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје

### БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

#### 12. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ / РАСХОДИ

во илјади денари	2020	2019
Приходи од камати	1.218	3.567
Позитивни курсни разлики	1.320	1.216
Дивиденди	4.298	12.925
Останати финансиски приходи	13	-
<b>Вкупно финансиски приходи</b>	<b>6.849</b>	<b>17.708</b>
Расходи за камати	-3.223	-12.879
Негативни курсни разлики	-1.045	-1.280
Вредносно усогласување, отпис и загуба од продажба на вложувања расположливи за продажба	-	-
Останати финансиски расходи	-2	-7
<b>Вкупно финансиски расходи</b>	<b>-4.270</b>	<b>-14.166</b>
<b>Нето финансиски приходи / расходи</b>	<b>2.579</b>	<b>3.542</b>

#### 13. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	2020	2019
Заработувачка која им припаѓа на имателите на обични акции (во илјади денари)	6.985	17.731
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	16.303	16.303
<b>Основна заработувачка по акција во денари</b>	<b>428</b>	<b>1.088</b>

Основната заработувачка по акција се пресметува со делење на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции) со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината. Поради фактот дека ФЕПШПЕД АД Скопје нема издадено приоритетни акции целата добивка по оданочување припаѓа на имателите на обични акции.

Разводната заработувачка по акција не е пресметана затоа што ФЕРШПЕД АД Скопје нема издадено разводнувачки потенцијални обични акции.

#### 14. ОСНОВНИ СРЕДСТВА И НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Ревалоризираната набавна вредност на основните и нематеријалните средства и нивната исправка на вредноста се како што следи:

**ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје**

**БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

2020 година

во илјади денари	Земјиште и градежни објекти	Опрема	Инвестиц. во тек	Повеќегод. насади	Останати основни средства	Вкупно основни средства	Нематер. средства
<b>Набавна или ревалоризир. вредност</b>							
<b>Состојба 01.01.2020</b>	<b>2.602.111</b>	<b>1.002.828</b>	<b>19.111</b>	-	<b>7.573</b>	<b>3.631.623</b>	<b>41.807</b>
Нови набавки	13.417	19.240	175.825	-	450	208.932	150
Пренос од инвестиции	28.886	11.838	-40.724	-	-	0	-
Основни средства од припоена подружница	9.224	-	-	-	-	9.224	-
Ревалоризација	3.854	-	-	-	-	3.854	-
Курсни разлики	32	8	-	-	2	42	-
Расходување и продажба	-211.561	-135.634	-	-	-457	-347.652	-16.445
Прекнижув. и усогласув.	-13.302	13.302	-	-	-	0	-
<b>Состојба 31.12.2020</b>	<b>2.432.661</b>	<b>911.582</b>	<b>154.212</b>	<b>0</b>	<b>7.568</b>	<b>3.506.023</b>	<b>25.512</b>
<b>Исправка на вредност</b>							
<b>Состојба 01.01.2020</b>	<b>1.034.532</b>	<b>894.825</b>	-	-	<b>303</b>	<b>1.929.660</b>	<b>36.821</b>
Амортизација	34.675	27.365	-	-	-	62.040	2.873
Основни средства од припоена подружница	-	-	-	-	-	-	-
Ревалоризација	-2.745	-	-	-	-	-2.745	-
Курсни разлики	4	8	-	-	-	12	-
Расходување и продажба	-93.698	-115.030	-	-	-	-208.728	-14.805
Прекнижув. и усогласув.	-711	709	-	-	-	-2	-
<b>Состојба 31.12.2020</b>	<b>972.057</b>	<b>807.877</b>	-	<b>0</b>	<b>303</b>	<b>1.780.237</b>	<b>24.889</b>
<b>СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2020</b>							
	<b>1.460.604</b>	<b>103.705</b>	<b>154.212</b>	<b>0</b>	<b>7.265</b>	<b>1.725.786</b>	<b>623</b>

2019 година

во илјади денари	Земјиште и градежни објекти	Опрема	Инвестиц. во тек	Повеќегод. насади	Останати основни средства	Вкупно основни средства	Нематер. средства
<b>Набавна или ревалоризир. вредност</b>							
<b>Состојба 01.01.2019</b>	<b>2.583.501</b>	<b>1.144.482</b>	<b>13.519</b>	<b>152.441</b>	<b>7.573</b>	<b>3.901.516</b>	<b>41.682</b>
Нови набавки	1.196	14.986	37.483	-	-	53.665	528
Пренос од инвестиции	16.029	15.862	-31.891	-	-	0	-
Состојба од припоена под.	2.249	101	-	-	-	2.350	-
Курсни разлики	-1	-	-	-	-	-1	-
Расходување и продажба	-862	-172.603	-	-152.441	-	-325.906	-403
Прекнижув. и усогласув.	-1	-	-	-	-	-1	-
<b>Состојба 31.12.2019</b>	<b>2.602.111</b>	<b>1.002.828</b>	<b>19.111</b>	<b>0</b>	<b>7.573</b>	<b>3.631.623</b>	<b>41.807</b>
<b>Исправка на вредност</b>							
<b>Состојба 01.01.2019</b>	<b>999.123</b>	<b>919.624</b>	-	<b>105.873</b>	<b>270</b>	<b>2.024.890</b>	<b>34.373</b>
Амортизација	35.143	28.667	-	4.702	-	68.512	2.851
Сост. од припоена подр.	997	101	-	-	-	1.098	-
Курсни разлики	-	1	-	-	-	1	-
Расходување и продажба	-732	-53.568	-	-110.575	-	-164.875	-403
Прекнижув. и усогласув.	1	-	-	-	33	34	-
<b>Состојба 31.12.2019</b>	<b>1.034.532</b>	<b>894.825</b>	-	<b>0</b>	<b>303</b>	<b>1.929.660</b>	<b>36.821</b>
<b>СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2019</b>							
	<b>1.567.579</b>	<b>108.003</b>	<b>19.111</b>	<b>0</b>	<b>7.270</b>	<b>1.701.963</b>	<b>4.986</b>

## ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје

### БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Како обезбедување за повлечени кредити од банки под хипотека се дадени следните градежни објекти на Групата:

- деловен простор во Маџари на КП 1056 со површина од 14.305 метри квадратни, со проценета вредност од 4.292 илјади евра;
- деловен простор во Маџари на КП 1050 со површина од 14.580 метри квадратни, со проценета вредност од 4.500 илјади евра;
- деловен простор на ул. Македонија бр. 11а Скопје со површина од 3.927 метри квадратни и земјиште под зграда од 492 метри квадратни. Сметководствената вредност на заложениот недвижен имот изнесува 100.831 илјади денари.
- недвижен имот во место Лагадин со површина од 11.682 метри квадратни со земјиште под зграда од 4.055 метри квадратни и дворно место од 16.923 метри квадратни, со вкупна проценета вредност од 11.099 илјади евра;
- недвижен имот - Хотел Маврово кој се состои од градежен објект од 902 метри квадратни и земјиште со површина од 1.011 метри квадратни со вкупна проценета вредност од 503 илјади евра.

#### 15. ВЛОЖУВАЊА ВО ПОДРУЖНИЦИ И ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА

во илјади денари	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>15.1. Вложувања во подружници што не се консолидирани</b>	-	-
<b>15.2. Вложувања во придружени друштва</b>	<b>301.655</b>	<b>301.655</b>
- Европа АД Скопје, учество од 24,99%	301.655	301.655
- Останати	-	-
<b>ВКУПНО</b>	<b>301.655</b>	<b>301.655</b>



**ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје**

**БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

**16. ВЛОЖУВАЊА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА**

<b>во илјади денари</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>16.1. Вложувања котирани на официјалниот пазар на Макед. берза на подсегментот берзанска котација</b>	<b>77.509</b>	<b>77.216</b>
- во банки	-	-
- во трговски друштва	77.509	77.216
- во државни обврзници	-	-
<b>16.2. Вложувања котирани на официјалниот пазар на Макед. берза на подсегментот задолжителна котација</b>	<b>1.206</b>	<b>0</b>
- во банки	-	-
- во трговски друштва	1.206	-
- во државни обврзници	-	-
<b>16.2. Вложувања некотирани на Берза</b>	<b>14.297</b>	<b>104.570</b>
- Ултимус ДОО Скопје (50,16% на 31.12.2019)	-	90.273
- во други трговски друштва	14.297	14.297
<b>ВКУПНО</b>	<b>93.012</b>	<b>181.786</b>

На почетокот на 2020 година извршено е присоединување на Ултимус ДОО Скопје кон подружницата ХОТЕЛИ МЕТРОПОЛ АД Охрид.

**17. ОСТАНАТИ ДОЛГОРОЧНИ СРЕДСТВА**

<b>во илјади денари</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Побарувања за продаден удел	-	5.000
Побарувања по основ на долгорочна гаранција	1.859	1.853
Побарувања по станбени кредити	55	103
Останато	-	52
<b>Вкупно</b>	<b>1.914</b>	<b>7.008</b>

**18. ЗАЛИХИ**

<b>во илјади денари</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Материјали	8.908	12.552
Резервни делови, ситен инвентар и амбалажа	57	74
Производство во тек	-	-
Готови производи	-	7.621
Трговски стоки	6.122	7.397
<b>Вкупно</b>	<b>15.087</b>	<b>27.644</b>

**ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје**

**БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

**19. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ**

<b>во илјади денари</b>	<u><b>2020</b></u>	<u><b>2019</b></u>
Побарувања од купувачи во земјата	220.742	331.337
Побарувања од купувачи во странство	63.043	94.972
<b>Вкупно побарувања од купувачи - бруто</b>	<b>283.785</b>	<b>426.309</b>
Исправка на вредност	-74.304	-80.241
<b>Вкупно побарувања од купувачи - нето</b>	<b><u>209.481</u></b>	<b><u>346.068</u></b>

**20. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА**

<b>во илјади денари</b>	<u><b>2020</b></u>	<u><b>2019</b></u>
Побарувања за повеќе платени даноци и други побарувања од државата	12.284	5.114
Побарувања од вработените	2.233	2.791
Побарувања по камати	140	0
Однапред платени и пресметани трошоци и пресметани приходи (АВР)	5.564	3.521
Побарувања за аванси и депозити	0	0
Побарувања по цесии	8.287	1.945
Останати краткорочни побарувања	1.011	827
<b>Вкупно</b>	<b><u>29.519</u></b>	<b><u>14.198</u></b>

**21. ПОБАРУВАЊА ЗА КРАТКОРОЧНИ ПОЗАЈМИЦИ И ДЕПОЗИТИ**

<b>во илјади денари</b>	<u><b>2020</b></u>	<u><b>2019</b></u>
Позајмици на подружници што не се консолидираат	0	0
Позајмици на неповрзани субјекти	4.510	12.975
Депозити во банки	4.768	98.016
Останато	3.032	1.052
<b>Вкупно</b>	<b><u>12.310</u></b>	<b><u>112.043</u></b>

**ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје**

**БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

**22. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА**

<b>во илјади денари</b>	<u><b>2020</b></u>	<u><b>2019</b></u>
Жиро сметки	134.933	55.521
Благајна	1.654	3.603
Девизни сметки	5.208	75.541
Девизна благајна	243	512
Депозити во банки со краток рок на доспевање	-	-
Други парични средства	-	-
<b>Вкупно</b>	<u><b>142.038</b></u>	<u><b>135.177</b></u>

**23. НЕКОНТРОЛИРАЧКО УЧЕСТВО**

<b>во илјади денари</b>	<u><b>2020</b></u>	<u><b>2019</b></u>
<b>Состојба на почетокот на годината</b>	<b>257.513</b>	<b>280.769</b>
Ефект од промени во капиталот и резервите (акумулираната добивка / загуба и резервите) и промена во малцинското учество	-4.317	-33.798
Неконтролирачко учество во добивката/загубата	-6.408	10.542
Неконтролирачко учество во друга сеопфатна добивка	-	-
<b>Промени во текот на годината</b>	<u><b>-10.725</b></u>	<u><b>-23.256</b></u>
<b>Состојба на крајот на годината</b>	<u><b>246.788</b></u>	<u><b>257.513</b></u>

Неконтролирачко учество е учеството на останатите акционери и содружници во акционерскиот капитал, содружничкиот капитал и останатите ставки од капиталот и резервите на друштвата што се во мнозинска сопственост на ФЕРШПЕД АД Скопје или на неговите подружници.

**ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје**

**БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

**24. ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ**

<b>во илјади денари</b>	<u><b>2020</b></u>	<u><b>2019</b></u>
Охридска банка АД Скопје	-	57.191
Халк банка АД Скопје	53.297	13.416
Шпаркасе банка Македонија АД Скопје	-	46.802
Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје	7.380	-
Претплати	-	-
<b>Вкупно</b>	<u><b>60.677</b></u>	<u><b>117.409</b></u>
Намалено за обврските со доспеаност за плаќање до една година	-22.672	-38.809
<b>Долгорочни кредити со доспеаност за плаќање над една година</b>	<u><u><b>38.005</b></u></u>	<u><u><b>78.600</b></u></u>

**25. ОСТАНАТИ ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ**

<b>во илјади денари</b>	<u><b>2020</b></u>	<u><b>2019</b></u>
Обврски за примени депозити	2.084	2.138
Останато	-	-
<b>Вкупно</b>	<u><u><b>2.084</b></u></u>	<u><u><b>2.138</b></u></u>

**26. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ**

<b>во илјади денари</b>	<u><b>2020</b></u>	<u><b>2019</b></u>
Обврски спрема добавувачи во земјата	139.176	233.252
Обврски спрема добавувачи во странство	68.055	59.035
Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки	-	-
<b>Вкупно</b>	<u><u><b>207.231</b></u></u>	<u><u><b>292.287</b></u></u>

## ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје

### БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

#### 27. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	2020	2019
Обврски за даноци	2.807	18.656
Обврски за туристичка такса	3	2.434
Обврски за бруто плати	17.084	22.349
Обврски за дивиденди и награди	2.315	1.690
Обврски за камати	472	414
Обврски по цесии	30.832	29.018
Обврски за аванси	4.634	4.314
Пресметани приходи	6.485	-
Пресметани трошоци и однапред наплатени приходи	50.816	39.492
Останато	3.084	3.073
<b>Вкупно</b>	<b>118.532</b>	<b>121.440</b>

Од вкупниот износ на сметката пресметани трошоци и однапред наплатени приходи (ПВР), 43.759 илјади денари (33.873 илјади денари на 31.12.2019 година) се по основ на одложено плаќање на царина и царински давачки кои доспеваат за плаќање во наредната година до 10 јануари. Овие плаќања се покриени со банкарска гаранција.

#### 28. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

во илјади денари	2020	2019
<b>Обврски по краткорочни кредити</b>		
Халк банка АД Скопје	-	55.100
Обврски спрема останати кредитори	5.930	25.215
<b>Вкупно</b>	<b>5.930</b>	<b>80.315</b>
Тековна доспеаност на долгорочни кредити	22.672	38.809
<b>ВКУПНО КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ</b>	<b>28.602</b>	<b>119.124</b>

#### 29. САЛДА И ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Во продолжение се прикажани салдата и трансакциите што произлегуваат од односите помеѓу поврзаните субјекти (матичното друштво и подружниците, и подружниците меѓусебе), а што се елиминирани во консолидираните финансиски извештаи.

**ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје**

**БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

во илјади денари	2020	2019
<b>Вложувања во подружници</b>		
- Сковин АД Скопје	-	-
- Хотели Метропол АД Охрид	177.479	177.479
- Лотарија на Македонија АД Скопје	203.258	203.258
- Фершпед Брокер АД Скопје	32.667	32.667
- Фершпед транс ДООЕЛ Скопје	-	12.756
- Еуротрадинг ДООЕЛ Солун	5.732	5.732
- Ферагент ДОО Бар	66	66
- Фертраде ДОО Белград	250	249
<b>Вкупно елиминирани вложувања во подружници</b>	<b>419.452</b>	<b>432.207</b>
Елиминирани набавки на основни средства од претходни години, со ефектот од пресметаната амортизација	-	-
Елиминирани набавки на основни средства од тековната година	-	-
Елиминирани вложувања расположливи за продажба	-	1.206
<b>Вкупно елиминирани нетековни средства</b>	<b>419.452</b>	<b>433.413</b>
Побарувања од купувачи	125.502	127.726
Останати краткорочни побарувања	22.875	20.273
Краткорочни финансиски средства	298.437	317.905
<b>Вкупно елиминирани тековни средства</b>	<b>446.814</b>	<b>465.904</b>
Обврски спрема добавувачи	125.502	127.726
Останати краткорочни обврски	22.875	20.273
Краткорочни финансиски обврски	298.437	317.905
<b>Вкупно елиминирани тековни обврски</b>	<b>446.814</b>	<b>465.904</b>
Приходи од продажба	38.329	88.353
Добивка од продажба на основни средства	-	-17.643
Добивка од продажба на вложувања расположливи за продажба	-	-
Приходи од дивиденди	5.701	-
Приходи од камати	71	1.059
<b>Вкупно елиминирани / докнижени приходи</b>	<b>44.101</b>	<b>71.769</b>
Потрошени материјали	-	3.817
Набавна вредност на трговски стоки	10.801	43.165
Транспортни трошоци	17.732	25.383
Наемнини	2.989	7.534
Останати расходи од работење	6.807	8.454
Вредносно усогласување на вложувања расположливи за продажба	-	-
Амортизација	-	779
Расходи за камати	71	1.059
<b>Вкупно елиминирани расходи</b>	<b>38.400</b>	<b>90.191</b>

Во консолидираните финансиски извештаи вклучени се и средствата и обврските на индиректно поседуваната подружница МЕПКОМ ДОО Скопје чиј што влог има книговодствена вредност од 107.213 илјади денари.

## ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје

### БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Во продолжение се дадени салдата и трансакциите што произлегуваат од односите на Групата ФЕРШПЕД АД Скопје со придружното друштво ЕВРОПА АД Скопје.

во илјади денари	2020	2019
Вложувања во Европа АД Скопје (белешка 15)	301.655	301.655
Побарувања од купувачи	39	71.525
Останати краткорочни побарувања (аванси, цесии)	1.099	53
Обврски спрема добавувачи	894	1.911
Обврски за позајмици	5.690	-
Приходи од продажба на стоки и услуги	57.053	312.534
Набавки на стоки и услуги	1.209	1.316
Расходи за камати	49	-

### 30. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при прикажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута на 31 декември се следните:

во денари	2020	2019
EUR	61,6940	61,4856
USD	50,2353	54,8516

### 31. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Со состојба 31 декември 2020 година побарувањата по судските постапки покренати против Групата изнесуваат 24.575 илјади денари (20.001 илјади денари на 31.12.2019 година). Раководството на Групата редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековните судски спорови. Иако исходот на судските постапки не може да се утврди со сигурност, раководството смета дека од судските постапки нема да произлезат материјално значајни обврски.

Групата на 31.12.2020 година има обврска по основ на издадени гаранции од банки кон повеќе доверители во износ од 508.058 илјади денари (524.185 илјади денари на 31.12.2019 година).

**ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје**

**БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

**32. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЧКИОТ ПЕРИОД**

По датумот на известувачкиот период не се случиле настани што треба да се обелоденат во овие финансиски извештаи.